

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

LOGITECH ИЗДАДЕ НОВИТЕТ

Фирмата Logitech пушти во продажба уште неколку новитети и тоа во форма на огромни тастатури G15, со вграден LCD дисплеј, 18 копчиња за програмирање и backlight светло. Покрај оваа, не само нормална туку и специјализирана тастатура за играње игри на PC,



во новитетот влегуваат уште две глумчиња: еден обичен G5 и еден безжичен G7 и тоа со резолуција од 2000 dpi. Резолуцијата секако може да се намалува до квалитет од 400 dpi додека, пак, full-speed USB преносот овозможува до 500 репорти во секунда.

НАЈТЕНОК И НАЈЛЕСЕН LCD

Мајсторите од Sony, во соработка со јапонската компанија "Riken", го претставија функционалниот прототип на LCD екранот, кој е тенок и лесен како хартија. За жал, ќе мине многу време пред ваквите LCD-а да се пуштат во продажба. Дијагоналата на прототипот изнесува 6,3 сантиметри, а дебелината е 0,35 милиметри. Производството ќе се одвива на



сличен начин како и досегашното, но со користење органски материји. За разлика од другите производители, кои се откажаа од користењето на оваа технологија за правење LCD, поради слабата резолуција, Sony мисли поинаку.

Со самото тоа што успеаја да добијат 79 точки на инч, се отвораат многу нови можности. Продажбата на ваквите направи треба да се очекува околу 2010 година.

DIMAGE X1

Минатата седмица Konica Minolta ја искористи за претставување на ултра компактниот дигиталец Dimage X1, кој е опремен со CCD сензор од осум мегапиксели, тројно оптичко зголемување, 2,5 инчен LCD, а најголема новина претставува



вградената технологија Anti-Shake за компензација на вибрациите за време на снимањето на фотографијата. Dimage X1, кој ќе се испорачува во две бои, сребрена и црна, на американскиот пазар ќе

се појави по препорачана цена од 520 долари.

RADIO TAXI
Пулстарс
9177